



МАКЕДОНИЈА

Турски производители и трговци на земјоделските машини и прехранбени производи барат партнери во земјава

Стопанската Комора на Македонија-Турција, МАТТО денеска оствари средба со делегација од Стопанската Комора од турскиот град Зиле на која беа разменети искуства и се зборуваше за можна идна соработка во областа на земјоделството.





1323

14 октомври 2019, 12:41



Сподели



Сподели

Like

истакна дека на средбата се разговарало за механизацијата што се користи во земјоделството, потенцијалите кои ги има нашата земја и соработката што можат да ја остварат производителите и трговците на земјоделските машини и прехранбени производи од Зиле во Македонија.

Заменик претседателот на МАТТО, Имер Селмани потенцираше дека делегацијата од Стопанската Комора од Зиле е во посета на земјата со цел да ги разгледа можностите за соработка во делот на земјоделството, особено во делот на механизацијата, што е потребна за развој на земјоделството.

– Ние сите знаеме дека во Република Македонија има потенцијал во земјоделството којшто за жал не е до крај искористен онака како што може да биде искористен. Сите пак, од друга страна знаеме дека Република Турција има добро развиено земјоделство, има успешна земјоделска механизација. Сепак, сметам дека е добра можност меѓу земјоделците, меѓутоа и меѓу фирмите, да се развие една соработка не само во делот на продажбата, туку и можно заедничко производство и пласман, евентуално и во трети земји од нашата држават, кон Балканот, пошироко и кон Европа, истакна Селмани.

Тој нагласи дека Македонија може да претставува една многу успешна „врата“ за моќните големи турски компании кон земјите од Европската Унија. /МИА

МАКЕДОНИЈА

Четири лица потешко повредени во сообраќајки во Скопје

Двајца возачи на патничко моторно возило, сопатник и еден пешак биле тешко повредени во четири од вкупно 30 сообраќајни незгоди што изминатиот викенд